
ЕДИЦИЈА ВО ЧЕСТ НА БЛАГОЈА КОРУБИН
„ЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН“

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ
Јазикот наш денешен кн. 2

ПРИЛОЗИ

ОД СТУДИСКИОТ ДЕН ПОСВЕТЕН НА БЛАГОЈА КОРУБИН

Одржан на 13.03.1998 год.

Редактор:
Снежана Велковска

Скопје 2000

Рецензенти:

Д-р Максим Каранфиловски
Д-р Марија Коробар-Белчева

CIP – Каталогизација во публикација

Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје

811.163.3(063)

811.163.3-05 Корубин, Б.

Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин, одржан на 13.03.1998 год. – Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2000. – 77 стр.; 24 см (Едиција во чест на Благоја Корубин „Јазикот наш денешен“; кн. 2)

ISBN 9989-640-16-5

1. Гл. ств. насл. 2. Корубин, Благоја

а) Македонски јазик – Собира б) Корубин, Благоја – 1921-1995 – Лингвистичка дејност

За издавачот:

Д-р Марија Коробар-Белчева, директор

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Компјутерска обработка и корица: Александар Велковски

Печатено во печатница „БПТ принт“ – Скопје

Тираж: 500 примероци

Финансирано од Министерство за култура на Република Македонија

Според мислењето на министерството за култура бр. 07-7138/2 од 24.12.1999 година, за книгата „Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин“ одржан на 13.03.98 се плаќа повластена даночна стапка.

ПРЕДГОВОР

На 13 март 1998 година, во организација на Одделението за современ јазик при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ се одржа Студиски ден посветен на Благоја Корубин, а тој повод тригодишнината од неговата смрт. По тој повод беа прочиштани девет реферати од повеќе областии. Во зборникот си објавуваме рефератите што ни беа предадени за печтење.

Во впориот дел од книгата објавуваме два текста посветени на Благоја Корубин. Всушност тоа се реферати прочиштани на други месета кои од некои причини досега не биле објавени.

Од редакторот

*Снежана ВЕНОВСКА-АНТЕВСКА
Билјана МАЛЕНКО*

БЛАГОЈА КОРУБИН И НАРОДНИТЕ ГОВОРИ

Поведен од постојаната потреба за изнаоѓање соодветни решенија за тековни јазични прашања, Благоја Корубин создаде бројни трудови, поголеми и помали, посветени токму на јазикот во практиката. При тоа, во најголем број случаи, во вид на понудени решенија, како препораки и насоки врз конкретни примери, тој оставаше простор за други и поинакви размислувања. Секако, со една и единствена цел, да се дојде до најсоодветното решение, најпрактичното и најблиску до природата на македонскиот јазик. Трагањето по соодветната форма системно и прегледно е прикажано во четирите книги „Јазикот наш денешен“, создадени

од прилозите од истоimenото катче во весникот „Нова Македонија“. Би било премногу скромно, прилозите од наведеното катче да се третираат како јазичен потсетник, бидејќи решенијата што се нудеа преку него беа резултат од една системна анализа, при која Б. Корубин предвид ги имаше сите можни фактори кои влијаеле да се јави одредена јазична појава, нејзината оправданост или неоправданост. Основната ориентација при решавањето на јазичните прашања, овој автор, ја имаше во македонските народни говори, секако воден од општиот став литературниот јазик да се збогатува од македонските дијалекти и од сопствениот став кон литературниот јазик „како повисока форма на народните говори, кој си заживува со свој живот, врз основа на свои законитости и норми, и како таков кој треба да се учи и научува“ (Б. Корубин. кн.4, стр. 28).

Целта ни беше да извршиме еден преглед на текстовите во четирите книги „Јазикот наш денешен“ од Благоја Корубин, а со тоа да прикажеме во колкава мера, каде и зошто овој автор се повикува на македонските дијалекти. Се наметнува општата забелешка дека без исклучок се земани предвид дијалектите, како поцелесообразна и посоодветна, на крајот и полесна појдовна точка при решавањето на јазичните прашања. Притоа забележавме неколку важни согледувања кои се однесуваат на методологијата и на принципот на работа на Б. Корубин.

При своите истражувања тој се користел со богата та литература на собрани творби како од македонски дејци од 19 век, па сè до моментот кога го решавал одреденото прашање, тој користел обемна стручна литература.

Втор важен момент е постојната дијалектолошка лингвистичка литература, создавана од 1945 год., предвид се земани трудовите на: Божидар Видоески, Блаже

Конески, Р. Угринова и др. автори. Тоа се трудови во кои се третираат одредени говори, одделни појави проследени низ дијалектите итн. Кон ова се надополнува и користењето на картотеките на Институтот за македонски јазик, особено на картотеката на Одделението за дијалектологија.

Секако дека врз решавањето на одредени прашања, влијаело и солидното познавање на централните македонски говори, јазично подрачје од кое потекнува и самиот Корубин.

Сестраноста во системот на разгледувањето на јазичните прашања се огледа и во фактот што Корубин предвид ги имаше и начините на решавање на дадената тема преку преглед на лингвистичка литература посветена на словенските и на другите јазици.

Па, оттаму честото повикување на дијалектите можеме да го сметаме како најсоодветно, бидејќи Б. Корубин постојано се навраќа на народните говори и тоа на оние кои „легнаа во неговата основа“, нагласувајќи дека „токму за тоа треба да се води сметка - за нивниот дух“; за да инсистира дека “Треба, значи, да се прави разлика меѓу дијалектни и литературни форми, меѓу оние што се карактеристични само за некои дијалекти и оние што се дадени како литературна форма“ (Б. Корубин, кн. 1: 91/92).

Меѓутоа, вака прикажан системот на работа, може да не доведе до еден погрешен заклучок дека Корубин без ограничување се задржува на дијалектите, бидејќи предност им дава на народните елементи врз кој е формиран и литературниот јазик. Сепак, тој оставаше една поголема широчина, наполно свесен дека при описот, обработката , при начинот на оценувањето треба да се вникне длабоко во македон-

скиот литературен јазик како жива материја подредена на постојани промени. Токму при тие промени, поттикнати од општите движења, Корубин им даваше насока на одредени појави, длабоко убеден дека и при неминовното прифаќање на туѓи елементи , особено од областа на лексиката - наметнати од современиот начин на живот , дијалектот дејствува послободно од литературниот јазик, па според сопствените законитости врши кодификација. Како пример го наведуваме, неговиот став во третата книга, каде што вели во врска со начинот на адаптацијата на: „грчките и турските зборови, па и други, во народниот јазик. Тие се скоро сите наполно адаптирани (освен некои лични имиња), како фонолошки, вклучувајќи го и акцентот, така и морфолошки, што не е случај со таквите заемки од други јазици денеска“ (кн. 3: 28/29)

За да се покаже во колкава мера Б. Корубин ги третира македонските народни говори, низ својата работа, мора да се забележи дека иако тој по својата по-тесна стручност не беше дијалектолог, постојано ги имаше предвид македонските дијалекти, било да се работи за фонетика, за морфологија, за лексика, за синтакса или пак за стилистика.

Овде, само илустративно ќе се осврнеме на едно прашање, третирано во повеќе прилози поместени во четирите негови книги, во одделите посветени на синтаксата и стилот. Тоа е прашањето за повторувањето на некои зборови во реченицата.

Поведен од природата на македонскиот јазик, кој со губењето на падежната система, изнаоѓа нови начини за изразување на односите, Корубин многу опширно го опфаќа прашањето за повторувањето на некои зборови во реченицата. Во прв ред, станува збор за повторувањето на предлогите, сметајќи го како неопходно, наведувајќи

дека со повторувањето „се постигнува диференцијација на исказот, а со тоа и поголема изразност- јасност“ (кн.1: 39). За да ги потврди овие свои размислувања Корубин се повикува на македонските дијалекти, консултирајќи бројни примери за да дојде до заклучокот дека повторувањето на предлозите е општа карактеристична појава во народниот јазик. Меѓутоа, согледува една сосем поинаква појава во литературниот јазик „кај нашите писатели предлогот се испушта и се расипува изразот, а тоа ги прави полабави и подзаматени врските меѓу соодветните зборови“ (кн. 1: 42). Неповторувањето на одделени зборови во реченицата Корубин, меѓу другото, му го препишува на српското јазично влијание.

Ист е случајот и со сврзникот *да*. Корубин, во врска со ова прашање, ќе констатира дека „... неповторувањето на сврзникот да во народните говори, судејќи по прегледаните материјали, е голема реткост, толка- ва што отстапувањата можат да се земат навистина како исклучоци“ (кн.1:44), за да спореди потоа со примери во современиот јазик кога *да* не се повторува, па се јавуваат нејасности во исказот.

Оваа појава, Корубин ја проследува и преку: сврзникот *ако*, кратките заменски форми, партикулата *ќе итн.* Компаративните анализи, *македонски говори : литеатурен јазик*, според Корубин водат кон заклучокот дека неповторувањето на некои зборови во современиот јазик не треба да се третираат како развојна линија на ваквата појава, а според него „така е резултат на едно привремено застраницување, поради ред околности, на голем број денешни наши пишувачи, сметајќи ги тута и писателите... потребата за поголема јасност и прецизност во стилот, за појасен и пооформен израз, со развивањето на нашата реченица ќе се чувствува сè повеќе“ (кн. 1: 48).

Само ваквиот приод кон јазичните прашања, со целосна анализа и објаснување, со поткрепи кои не претставуваат импровизации, можат да се сметаат за соодветни. Методите кои ги користеше Корубин при решавањето на јазичните проблеми во практиката треба да бидат поука за сите оние кои се зафаќаат со вакви прашања. Самиот Корубин наведуваше дека не е доволно да се каже „не е вака, туку онака“, туку треба целосно да се образложи зошто на некои појави ќе им го отвориме патот за развој во јазикот, а на некои не.

Овде ќе го завршиме ова наше размислување за начинот на кој Б. Корубин ги третираше македонските народни говори како фактор преку кој треба да се креираат движењата во литературниот јазик, со една негова мисла, која често ја повторуваше за да го прекине понатамошното продлабочување на некоја појава, токму посветена на погоре наведената:

„Прашањето, всушност, може уште да се проширува. Излегува дека е тоа едно такво прашање што завлегува подлабоко во системата на нашата синтакса и на нашата стилистика“ (кн. 1: 47).

Литература:

Благоја Корубин

- Јазикот наш денешен, книга 1, Скопје 1969.
- Јазикот наш денешен, книга 2, Скопје 1976.
- Јазикот наш денешен, книга 3, Скопје 1981.
- Јазикот наш денешен, книга 4, Скопје 1985.

**ЗА РАЗВОЈНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ЛЕКСИЧКОТО
ЗАЕМАЊЕ ВРЗ ПРИМЕРИ ОД ЛИТЕРАТУРНИ
ТЕКСТОВИ НА КОЛЕ ЧАШУЛЕ**

Литературниот јазик во периодот по кодификацијата се здоби со многубројни функции кои се јавија како императив во сите области од животот на македонскиот народ во новите општествени услови. Значи, веднаш, од тој момент, јавниот живот требаше да заживее „на македонски јазичен израз со своја веќе установена литературна норма“ (Корубин 1976: 23). Македонскиот јазик се конституира како литературен на една доста ограничена литературна и функционална основа и во такви услови тој се најде пред потребата за едно брзо проширување на таа основа. Притоа од посебно значење е да одбележиме дека пред македонската интелигенција која беше директен носител на македонскиот литературен јазик се постави една мошне сложена и одговорна задача: кодифицираната јазична материја требаше да се оживотвори, широко да се усвои, да се следи нејзината стабилизација, но и постојано да се изградува.

Благоја Корубин претставува значајно име во нашата наука за јазикот, особено ако го разгледуваме неговиот придонес во рамките на литературнојазичната норма во јазичната стварност, нејзиниот развој и факторите на тој развој. Третирајќи ги овие прашања,

Благоја Корубин зафаќаше и некои екстраглавистички фактори кои дејствуваа при лексичкото заемање во нашиот јазик.

Контекстот на ова прашање нè поттикна, за оваа пригода да проговориме накратко за еден сегмент од лексичкозаемската традиција на македонскиот јазик.

Имено, разгледувајќи го лексичкиот материјал во прозата на Коле Чашуле воочивме голем број лексички заемки кои се совпаѓа со илустративните примери од Благоја Корубин. Така дојдовме на идеја да сопоставиме неколку илустративни примери на лексички заемки кои Благоја Корубин ги разгледува во рамките на „четириесетгодишниот слободен развој на македонскиот литературен јазик“ (Корубин, 1994: 156), со соодветните лексеми експертирани од литературните текстови на Коле Чашуле.

Нашиот интерес кон ова прашање го насочивме од две причини: првата, овие две значајни имиња од нашата културна историја истовремено зачекорија во своите творечки области, веднаш по ослободувањето и по кодификацијата на македонскиот литературен јазик, и втората, можеби позначајна, овие македонски културни дејци се роднокрајци, генерација која својата писменост ја оформуваа под исти услови, и оттука позначајна од повеќе аспекти.

Во македонската лингвистика досега се правени истражувања кои се однесуваат на јазикот на уметничката литература, но пред нашата наука за јазикот сè уште постојат многу отворени прашања кои бараат поопширни, постудиозни и посистематски проучувања чии резултати ќе фрлат поголема светлина, но истовремено ќе дадат одговор и за улогата и меѓусебниот

однос на стихијата и свеста во развојните процеси на јазикот на писателите.

Во основните карактеристики од развојот на јазикот во уметничката литература Ружа Паноска го сместува „и обновувањето на лексичкиот фонд преку актуелизација и афирмација на лексиката што значи нејзино извлекување од заднината на опшноста, на автоматското и доведување во прв план, при што зборот оживува со нов живот, се актуелизира и афирмира и низ посебна нова ситуација и настани. Со ваквиот пристап писателите го пројавија внатрешното чувствување на јазикот, на него-вата изворност и уметничката пове-ќезначност на зборовите“ (Паноска, 1974: 74).

Коле Чашуле го гради својот јазичен израз, црпејќи материјал од изворот на традицијата. Богатата инвенција на народниот дух и смислата за метафоричност на изразот се средства во обликувањето на градбата на делото. Ќе проследиме еден цитат од романите на Коле Чашуле од кој се открива авторовата размисла за изборот на јазичните средства во градењето на сопствениот израз, а кој доаѓа како директна потврда на констатацијата од Ружа Паноска:

Тој и таков Ицко ме возбуди последниве денови.

Можеби, (и најмногу) со тоа што на нејзиниот пример научив дека зборот во уста на овдешниште, на прилекчаниште, е и избор и не е! Во нивната уста тој вреди само полку, колку што ќе одгласи во другите. И, што е важно, како ќе одгласи во нив! Овдешниот збор е постојана запечатана стапница, стозаба, која што никој, освен овдешниште, не може да ја преостапи сè додека не му се вканци во мислата засекогаш! (Пр 1, 18).

Односот на Коле Чашуле кон традиционалниот поетски јазик наоѓа силен одраз во одредени стилски и творечки постапки.

Веднаш да кажеме дека оваа констатација доаѓа и како резултат од претходни анализи во која зборообразувачките модели одиграа пресудно значење за ваквата наша определба.

Разновидноста на лексемите во текстовите на Коле Чашуле се должи и на авторовиот свесен стремеж неговите текстови да претставуваат јазична содржина во која доаѓаат до израз одредени лексички појави.

Благоја Корубин истакнува дека традиционалните лексички заемки во првиот период „во голема мера ќе отстојуваат на притисокот од новодојдените, благодарејќи на извесна моќ на општеството за додржување на лексичкозаемската традиција, моќ содржана во тоа време, најмногу, во поиздигнатите градски средини што ги сочинувале трговскиот и занаетчискиот градски слој, како и постарата немногубројна интелегенција ...“ (Корубин, 1994: 159). Ќе илустрираме пример во кој авторот ни ја оживува сликата на тој процес. Во илustrацијата забележуваме како еден турцизам се заменува со друг збор од француско потекло:

*Седнувам на исїаїта маса каде шїто видов дека седаї тиє (Таткото и Французинот)... Ја кревам ракаїта... Молам, ми вели Рамо, молам **камараї**. Јас не сум никаков **камараї**, му велам. Пеки, вели Рамо. Макар шїто времињаїта се сложуваї, **кардаш**, таќа шїто сиїе йорано или йодоџна, сакале или не сакале, ќе сїанеме **камараї**. Чаша боза и йорција ѓемишиї, му велам ... Бозаїта ја сїава малку насиїрана... Го*

йоѓледнувам. Ми се насмевнува. А, ти кардаш, вели, прости за она йреѓеска, за камарај. Војнаја е виновна, штоа ѝ смени адештие. Еве, како што ѝ смени, на пример, адештот да се јлаќа веднаш (И, 197). Од контекстот преку хумористично-ироничен тон го откриваме конфликтот, односно отпорот кон заемање-то на новите лексички елементи кои не се вклопуваат во лексичкиот систем на македонскиот јазик, но истовремено се назираат и спонтаните објективни текови кои ќе мора да се почитуваат.

Ќе проследиме примери кои се најилустративен доказ за новата јазична стварност условена од новиот начин на живот и сфаќања:

*... месќто стараја **меана** се родила голема **меана**, различна од дојдоѓашните во Прилеп, широка, со јолно свеќлина и со маси покриени со бели чаршави, какви што немале турските **кафиња** (Пр2, 52); Коне Чесното не доживеал да ѝ види овистинет својот сон: **меана-шта** да ѝрерасне во **ресфоран** ... (Пр2, 53). Јазикот е жив јазичен процес што доведува до промени, до изместување на зборовите од активниот во пасивниот речник.*

При анализата на материјалот доаѓаат до израз бројните лексички варијанти и нивните синонимни односи. Во поглед на лексичките заемки, во случајов, е најзначајна една изразена стилска постапка преку која авторот практично дејствува. Имено, станува збор за синонимните парови.

За илustrација ќе наведеме неколку примери:

*„Ex, последната од седумте уложни години, Гончо мој не љубуваше да сстане сам, ништу **минуќка!** Не можев да се оддалечам од него, ни колку една **декика!** ...“ (Пр2, 112); ... смрќиќа, што ќе дојде во нив, во секојо*

од нив (патниците од возот), меѓу другото, за да ја докаже македонската недосегадна висотина дека во македонскиот бегалец и емигрант, посредна, многу, многу подоцна од него самиот, далеку тој неговојто изгаснување дури и во другите, умира сликата на неговата шатковина (П, 375); ... гледав, дека врз мене шаков, налетувалаш, фршуна врз фршуна, луња врз луња, глориј зад глориј, ме вијаш, ме камшикувааш, ме кришаш, ме гораш моите соиствени самообвинувања ... Адвокашот бранишел се обидел, според белешките, оширно да им раскаже на судиите каков силен влечашок врз него оставиле првиите средби со обвинетиот ... (Пр2, 145); Останало уште од времињата кога самиот тоим Македонец станал синоним за: главорез, пладневен разбојник, плашеен челај и убиец! Тие - рекоа - Елисие, брате, веќе ќе да имаш своја мрежа, свои агенции, свои шпиони... (В, 77).

Ќе истакнеме дека синонимните парови претставуваат стилски потфат карактеристичен за македонската народна поезија, но ги среќаваме и во текстовите на нашите книжевници од почетокот на 19 век (Миоски, 1980: 97).

Синонимијата не е својствена само за зборовите. Таа се јавува и кај фразеолошките изрази, морфолошките и синтаксичките средства. Илустрираниот материјал претставува потврда за творечкиот пристап на авторот при изборот на јазичните елементи во разубавувањето и збогатувањето на уметничкиот израз.

Во врска со заемањето, ќе ја забележиме и појавата на нови адаптациони форми на една иста заемка која во нашиот јазик се изразила во најголем број случаи под влијание на српскиот или хрватскиот јазик. Па така имаме: *мосира* : *муслира*; *лимон* : *лимуун*; *шилон* : *шишун*.

Сите овие лексеми во текстовите на Чашуле ги регистриравме исклучиво во традиционалната форма: *мосиѣра*, *лимон*, *шайон*. Но, авторот употребува и традиционални форми кои одамна се истиснати од употреба во македонскиот литературен јазик. Таков е случајот со именките *мейро* и *шееаиро*, именки од среден род кои денес го отстапија местото на формите од машки род: *мейар* и *шееаирар*. Ќе истакнеме дека употребата на овие форми е во функција на текстот. За илустрација: *Многу ѝодоцна Горчин забележа дека соседиѣ се однесуваат ѩодбивно кон беѣсїваат на Софија. Еднаш, скриен во ѣранкиѣ на црницаата кај соседиѣ, Горчин ѩо слушна нивното кикоѣливо довикнување: „Побрзај, мила, Софија ќе беѓа. Немој да ѩо исїушиш име шеа-шроиш без ѹари“* (П, 20). Примерот дава една поинаква значенска димензија на оваа форма.

Ќе заклучиме дека во прозата на Коле Чашуле ги следиме квалитативните промени што се извршија во македонската лексика, најпрвин заради историската преокупација на авторот, но секако и заради големите општествени промени што дојдоа по ослободувањето. Но, во континуираниот творечки ангажман, Коле Чашуле не остана само регистратор на појавите. Тој покажа и грижа во изнаоѓање на правата мерка меѓу старото и новото, но и филтрирање на она што се јавуваше како туѓо за духот на македонскиот јазик. Преку тој свесноинтервентен чин, од ослободувањето до денес, го согледуваме и неговиот придонес, потпрен врз традицијата во современиот македонски јазик.

СПИСОК НА ИЗВОРИТЕ И НИВНИТЕ КРАТЕНКИ

П = *Простум*, Култура, Скопје 1970.

Пр1 = *Премреже I*, Култура, Скопје 1978.

Пр2 = *Премреже II*, Култура, Скопје 1978.

В = *Вомјази*, Мисла, Скопје 1981.

И = *Имела*, Мисла, Скопје 1982.

Список на посочена литература

Корубин, 1976: Корубин Благоја, *Јазикот наши денешен*, кн 2, Скопје 1976.

Корубин, 1994: Корубин Благоја, *Македонски истиориосоциолингвистички теми*, Скопје 1994.

Паноска, 1974: Паноска Руда, *Основни развојни карактеристики на јазикот во уметничката литература*, Предавања на VII семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1974.

Миовски, 1980: Миовски Мито, *Лексикална во текстологије на Јоаким Крчовски*, Скопје 1980.

МАРИНКО МИТКОВ

КОН ПРЕЗИМЕНСКИОТ МОДЕЛ ЧАМИНСКИ

Ономастичкиот влог на Благоја Корубин во нашата наука за јазикот, особено неговите написи за генезата на македонските презимиња, ќе биде постојана инспирација за сите нас, а посебно за оние што се вклучени во изработката на *Речникот на презимињата кај Македонците*. Ние на тој влог на Благоја Корубин му посветивме посебно внимание, со излагање, во рамките на Научната дискусија, одржана во 1996 година, во Охрид¹.

А сега, во контекстот за генезата на македонските презимиња, сакаме, во сосема кратки црти, да проговориме, односно да дадеме придонес во одговорот на две многу важни прашања: (1) Како е дојдено до презименскиот модел Чамински (модел што е застапен особено во Малешевијата²)? и (2) дали можеме да зборуваме за проширени суфикси (-овски / -евски; -ински) кај нашите презимиња воопшто? Но, како што може веднаш да се насети, сè се врти околу статусот, значенскиот статус, на придавскиот суфикс -ски, а за него се знае: тој во најголемиот број случаи

¹ *Благоја Корубин и македонското антропонимиско (презименско) зборообразување.* - XXIII научна дискусија на XXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1997, стр. 119-124.

² Инаку Чамински е познато презиме во Малешевијата.

се врзува за колективност, односно извикува општа, а не индивидуална, **посвојност**.

А сега малку теорија.

Во рамките на зборообразувањето е природен процес со помош на придавките како „нагризувачи“ на именскиот поим (на именките) да „се раслојува“ тој поим, што води кон создавање придавско-именски синтагми, сп. *кризно време*, *надежно време* и сл. каде што јазичниот знак е даден во **јавна форма** (придавка + именка). Втор чекор, кога е во прашање функционалната економич-ност на јазичните знаци во јавната форма, е да се супстантивизираат синтагмите, односно именката да се замени со некој соодветен категоријален суфикс, па од *Бистра* / *Брза Река* ќе добиеме, на пример, *Бистрица* и сл., што ќе рече дека овие јазични знаци се дадени / функционираат во **трансформирана / полујавна форма**. И кога е во прашање зборообразувачката деривација на јазичните знаци ја имаме, како последен чекор, фазата кога јазичниот знак е даден / функционира во **темна форма** - кога носителот на јазикот не е свесен за трагите / процесите од првите две фази - знакот во јавна и трансформирана форма (*стол*, на пример, е од глаголот *стои*, а тоа без етимолошка анализа не е лесно да се долови).

А токму врз основа на овие зборообразувачки законитости треба да се бара и изворот за настанувањето на нашите презимиња. Значи, треба да претпоставиме една ваква зборообразувачка низа: **име** (лично име или прекар) : **јавна форма на презименскиот материјал** (придавка + име): **трансформирана форма на тој материјал** (кога името се заменува со суфикс) или **темна форма на материјалот** (кога исчезнуваат трагите од првите две форми). Особено за генезата на нашите

презимиња се значајни резултатите од втората фаза - кога јазичниот знак од јавна добива трансформирана форма. А тука имаме две ситуации: (1) придавскиот дел се супстантивизира како придавка, сп. *Колеви луѓе* во *Колеви* и (2) именскиот дел од придавско-именската синтагма (*Колеви луѓе*) се заменува со суфикс, сп. *Колевци* (во Негрево, Пехчевско, на пример, наспрема *Мицбовци*, како фамилијарно име, имаме и *Мицбоец*, во единина).

И што може да се добие, ако се знае дака кај нас презимињата во најголемиот број случаи имаат придавски вид, од резултатите на супстантивизацијата на материјалот што е извор на нашите презимиња? Од *Колеви* само *Колев*, а од *Колевци* само *Колевски* (или *Колески* во нашите централно западни говори). Зашто? Затоа што од придавка може да се добие односно да се повтори само придавка, а од именка само придавка на -ски. А тоа, пак, недвосмислено укажува дека во *Колевски* не може да стане збор за проширен суфикс (-евски), зашто генетски сегментот -ев- ѝ припаѓа на именската категорија *Колевци* (за проширени, поточно адаптирани, суфикси може да стане збор само во случаите кога од фонетски причини, заради тешкиот изговор, се додава некој соодветен материјал (сп., на пример, од **Чашка**, „село во Велешко“, етникот е *чашкарци*, а не *чашкци*, најобична форма на етниците кај нас, зашто тешко се изговара) или кога некој модел се наметнува како традиција (во Прилеп имаме *Маѓдевци* од женското лично име *Маѓда*).

И како да се објасни сега моделот *Чаминци* кога веќе приведовме и малку теорија?

Пак тука од пресудна помош ни е значенскиот статус на суфиксот -ски (извикува, како што рековме по

горе, колективна припадност / присвојност). Едноставно тој може да се врзе само со именската категорија **Чаминци**. А како е дојдено до оваа форма?

Но пред да одговориме на ова прашање ќе наведеме некои податоци за неговата етимологија.

Во основата на фамилијарното име **Чаминци** може да се крие личното име *Чам/a,-o* (тука има повеќе објаснувања: (1) Čam од Ča-mír од Czasław, Czesław³; (2) од *Герман*, *Самуил*, или од старото *чамити* „чмае, венее“ или од турското çam „иçлолисно дрво; ела“⁴; или само од „чам“⁵) или прекар (така се објаснува презимето Ч#мов во Речникот на Илчев: од ч#мов „болниказ“ или од *Чамоваïа дъска* „onoј што не си стїои на збороï“⁶; а тука во „игра“ може да влезе и *чамче* „чайче, мал сад за црпење вода“⁷).

Ние нема да навлегуваме сега во тоа кое етимолошко објаснување е најприфатливо, зашто, се знае, секоја фонетска основа крие повеќе лексички основи, но сакаме да го поставиме прашањето која форма (лично име или прекар, сеедно) најмногу соодветствува на структурата на **Чаминци**. Според нас, само формата *Чама*⁸.

³ Сп. за овие имиња кај Stanisław Rospond, *Słowiańskie nazwy miejscowości z sufiksem -jy*, Wrocław, 1983, стр. 98.

⁴ Јубица Станковска, Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје, 1992, стр. 298.

⁵ Олга Иванова, Речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница, Скопје, 1996, стр. 701.

⁶ Стефан Илчев, Речник на личните и фамилни имена у българите, София, 1969, 535.

⁷ Во с. Соколарци, Кочанско, има прекар *Чама* (и се членува: *Чамаïа*).

⁸ Интересно е да се одбележи дека од прекарот *Чама-ïа* (в. ја погорната фуснота) во соколарскиот говор придавката гласи *Чамов/*

Во српскиот и хрватскиот јазик, како што е познато, машки лични имиња што завршуваат на *-a* има поприлично. А како што е, исто така, познато присвојната придавка од овие имиња се изведува со суфиксот *-ин*, сп. *Аніин* од *Аніа* и сл.

Тука, покрај оваа граматичка особеност на овие имиња, ќе наведеме и еден многу, според нас, интересен случај од развојот на фамилијарните имиња од јужна Метохија. Тука фамилијарните имиња, наведени како вторични / секундарни имиња, завршуваат или на *-ини* (сп. *Гиѓини* од машкото лично име *Гиѓа*, секундарно име на *Николић*), или на *-инци* (сп. *Аніинци* од м. л. и. *Аніа*, секундарно име на *Глиѓоријевић*⁹).

Значи и тука имаме слична ситуација како и со развојот на нашите презимиња: некои фамилијарни имиња се „голи“ супстантивизирани придавки, а некои супстантивизирани со суфикс.

Нашиот модел **Чаминци**, како што може да се види, наполно се вклопува во моделот *Аніинци* (согласно со *Аніа* → *Аніини луѓе* → *Аніинци* би имале: *Чама* → *Чамини луѓе* → *Чаминци*), а за еден таков модел, како именска категорија, лесно се врзува суфиксот *-ски*, без никаква потреба од негово проширување¹⁰.

Чамови, што е карактеристика за сите машки прекари на *-a*, сп. *Уїков/Уїкови* од *Уїка-їа*, *Желков/Желкови* од *Желка-їа* и др., феномен што се објаснува со промената на категоријалниот статус на именките од женски род (*уїка*, *желка* и сл.) односно со функцијата што ја вршат како прекар.

⁹ Милета Букумирић, Из ономастике јужне Метохије. - Ономатолошки прилози, V, Београд, 1984, стр. 545.

¹⁰ За врзувањето на суфиксот *-ски* директно за основата на името особено се карактеристични реконструкциите на д-р Љубица Станковска за генезата на некои наши ојконими што можат да се корис-

Се разбира, останува понатаму да се истражува дали моделот **Чамински** е резултат на српско влијание или се во прашање и некои други екстраглавистички фактори, пред сè, ако се имаат предвид бројните миграции во минатото.

Се надеваме дека лингвистичкиот модел **Чамински**, како што ние сакавме да го представиме, ќе биде од корист за понатамошните ономастички истражувања, а особено за просторот на Малешевијата, каде што тој најмногу е застапен.

тат, како модел, за реконструкција и на многу наши презимиња на -ски. Ќе ја наведеме, како илустрација, реконструкцијата на името *Лавци*: „Како што видовме погоре, нашето мислење е дека селата, кои го носат името *Лавци*, се патронимиски топонимиски единици. Нивната постара форма, како што покажуваат историските извори, била *Влашици* која е рамна на патронимското, односно фамилијарното име **Влахи-ji* (= Влахови) (деца, синови), чијашто придавска компонента која е образувана со придавскиот суфикс -јь, мн. -ji, се супстантивизирала со патронимскиот суфикс -ьци – -ци, кој во тетовскиот говор се променил во -це (Љубица Станковска, *Македонска ојкономија*, книга прва, Скопје, 1995, стр. 175)“.

Мила НЕДЕЛКОВСКА

МАКЕДОНСКИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРТИЦИПИТЕ ОД КЛАСИЧНИТЕ ГРАМАТИКИ

Повод за овој напис е една поодамнешна статија¹ на Благоја Корубин за партиципите на презентот во јужнословенските литературни јазици, како и компаративната статијата² на Нина Димитрова - Шмигер како еден вид нејзино надоврзување. Имено авторите, меѓу другото, употребуваат изворна терминологија за категоријата номина вербалиа (глаголски имиња), односно говорат за „партиципи“ и „герунд“, но и нивната интерпретација исто така, во многу нешта ја следи класичната парадигма на оваа категорија, во тоа што под поимот партицип не ја подразбираат само глаголската придавка на -н, -т, туку и глаголскиот прилог на -јќи, а Илија Чашуле³ во истата категорија ја сместува и глаголската именка на -ње. Тоа нѝ даде идеја да се навратиме на партиципите во класичните граматики со цел да направиме една скромна споредба во однос на нивните еквиваленти во македонскиот јазик (за еквиваленти ги сметаме: глаголскот прилог на -јќи, глаголската придавка на -н, -т и глаголската именка на -ње).

¹ Бл. Корубин, Партиципите на презентот и јужнословенските литературни јазици (без словенечкиот), ПРИЛОЗИ, МАНУ, IV, 2, Скопје, 1979.

² Н. Димитрова-Шмигер, Партиципите во македонскиот и во бугарскиот јазик, Втор научен собир на млади македонисти, 1995.

³ И. Чашуле, Синтакса на македонската глаголска именка, Скопје, 1989.

Грчката граматика⁴ разликувала 3 *ълаъолски имиња*: инфинитив, партицип и глаголска придавка, а латинската 5 и тоа: инфинитив, супин, герунд (гл. именки), партицип и герундив (гл. придавки). Партиципот функционирал според определена шема и тоа: **subiectum ← participium → obiectum** при што имал двоен однос, односно релација во две насоки: со субјектот и објектот. Сè додека партиципот го имал овој двоен однос, тој си останувал партицип. Ако прекине врската со субјектот (односно именката), тогаш се губи именската природа на партиципот и тој останува само одредба на предикатот (она што во некои граматики се нарекува герунд, а кај нас тоа е глаголскиот прилог на -јќи). Ако пак се изгуби врската со предикатот, тогаш партиципот се ограничува само на именска (атрибутска) функција со што престанува да биде партицип и станува глаголска придавка. Според тоа, партиципот имал посложена семантика, односно покажувал време, имал значје на дејство и состојба и можел да ги определува категориите вид и залог. Глаголската придавка, пак, имала вредност на изразување својство или карактеристика, но не го означувала ни времето, ни видот и ни залогот. Овие глаголски придавки во латинскиот биле определени со наставката *-bilis* (мак. -лив), а во грчкиот завршувале на *-το-ς* и *-τεο-ς*.

Следуваат компаративни примери на партиципите⁵:

I. Сегашен активен пасив - претставува несвршено дејство кое се случува истовремено со главното дејство, кое во македонскиот одговара на македонскиот гла

⁴ Zdeslav Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1983.

⁵ Примерите се земени од класичните граматики на Гортан-Горски-Пауш, 1979, З. Дукат 1983 и Мусик-Мајнариќ 1970.

глаголски прилог на -јќи. Во македонскиот јазик овие партиципи се преведуваат или со: глаголски прилог на -јќи, глаголска придавка на -н, -т, глаголска именка на -ње и зависна реченица:

1. Legens disco →
 1. Читајќи учиме.
 2. Со/преку читање учиме.
 3. Додека читаме, учиме.
2. M. Catonem vidi in bibliotheca sedentem →
Го видов во библиотеката Катона
 1. кај што седи
 2. седнат
 3. седејќи / додека седи
3. Aristides animadvertisit quandam scribentem →
Аристид забележал некого
 1. кај што пишува
 2. кој пишува
 3. додека пишува
4. Magister discipulum diligenter discentem laudat →
Учителот го гали ученикот
 1. којшто учи вредно
 2. кога учи вредно
 3. дека учи вредно
 4. ако учи вредно
5. Πρωταγόρας διελέγετο τοις μαθηταις δειπνῶν →
Протагора разговараше со учениците
 1. ручајќи
 2. додека ручаше
6. Πρωταγόρας ἔξη διδάσκον →
Протагора живеел
 1. од подучување (ученици)
 2. подучувајќи (ученици)

7. Εσθίει τι ἄμα διδασκόμενος →
 Тој јаде нешто
 1. додека учи
 2. учејќи
 3. при учењето

8. Χῶρει νῦν ὀπειλῶν →
 Тој си оди сега

 1. заканувајќи се
 2. со заканување

9. Κῦρος ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὅρη οὐδενὸς κωλύοντος →
 Кир се качи на планините

 1. неспречен од никого
 2. не спречувајќи го никој
 3. без никој да го спречи

Пример со партицип на активниот футур:

1. Ave, Caesar imperator, morituri te salutant.
 Здраво Цезаре императоре, те поздравуваат идните умрени (оние што ќе умрат / што се готови да умрат).

Дејството на овој партицип ќе се случи по дејството на главниот глагол и означува однапред одредено дејство или намера.

Примери со партицип на пасивниот перфект, нам добро познат партицип со оглед на тоа што е семантички наполно идентичен со латинската партиципска форма⁶.

⁶ Овој партицип кога стои покрај глаголите *habeo* и *teneo* се нарекува предикатен партицип и покажува трајна резултативна состојба: *Cognitum, compertum habeo* = *дознав, знам* * *имам дознайќи*; *Persuasum habeo* = *имам уверување, уверен сум*, **се имам уверен*; *Statutum iam habeo, quid mihi agendum sit* = *веке (се) имам одлучено што треба да правам*. Според авторите на латинската граматика (1979) од ваквиот предикатен партицип на пасивниот перфект во романските јазици се развиил перфектот со „има“: сп. лат. *amatum habeo*; итал. *ho amato*; фр. *j' ai aimé*.

Дејството на овој participle се случува пред дејството на главниот глагол и се преведува со глаголска придавка на -н, -т:

1. Romani Carthaginem expugnatam deleverunt. →
Римјаните ја разурнале освоената Картагина (= откако ја освоиле)
2. Ο ανηρ, ιδων την Οδατιν διακρυουσαν κεραννυσαν την φιαλην, ειπε στας παρ' αυτην. →
Човекот, здогледувајќи ја (откако ја здогледал)
Одатис
 1. како плачејќи
 2. како расплакана
 3. со плачење меша (вино) во чаша,
рече застанувајќи (откако застана)
до неа.

Овој пример многу јасно ја отсликува позицијата на participle, а интересен е и во поглед на семантичките варијации на македонскиот глаголски прилог на -јки.

II. Следуваат примери со герунд:

1. Legendo librum delector. →
Уживам
 1. читајќи книга
 2. во читање книга
 3. кога читам книга (повторно
истите опции како и participle)
2. Operam de linguae Latinae descendae. →
Се бавам со учење на латинскиот јазик.
3. Senatus consulibus creandis diem dixit. →
Сенатот одредил ден за бирање конзул.

Герундот имал вредност на глаголска именка со што и се преведува во македонскиот јазик (сп. *facultas dicendi* = способност за говорење)

Аблатив на герундот:

4. Errando discimus. →

1. Грешејќи учиме.
2. Со грешење / Преку грешење учиме.

5. Poetis legendis delectamur. → Уживаме

1. читајќи ги поетите
2. во читање на поетите
3. додека ги читаме поетите

III. Вредност на глаголска именка имал и супинот:

1. Eo dormitum. → *Одам на сиенење.*

Герундивот или (*participium necessitatis*) има вредност на глаголска придавка со трпно значење и изразува дејство што треба да се изврши: на пр. *discipulus laudandus*, 3 → *ученикот којшто треба да се фали* = фалениот ученик (сп. со партиципот *шиена вода*⁷ (т.е. вода за пиење / што може да се пие).

IV. На крај ќе ги споменеме двете глаголски придавки во грчкиот јазик и тоа: 1. со наставката -то- : λυ-τό-ς, -η, -ον со значење, односно со две вредности: а) разрешен (*solutus*) и б) разрешлив (*solutus*); и

2. глаголска придавка на -τεο- : λυ – τεο – η што е еднаква на герундивот или *participium necessitatis*: *onoj koj треба да биде разрешен* (*solvendus*).

⁷ примерот е споменат во докторската дисертација на Људмил Спасов.

Разгледувањето на грчките и латинските примери што ја изразуваат оваа категорија и покрај тоа што се повеќе од скромни, сепак можат да појаснат или потврдат некои ставови на наши проучувачи, споменати на почетокот, дека македонските глаголски имиња имат вредност на partiципи и покрај тоа што доживеале одредена трансформација или прилагодување. Тие сепак ги сочувале главните карактеристики по однос на категоријалната функција, а ова е прашање кое останува отворено како нужно за поширока анализа.

На крајот, што се однесува до соодветните македонски еквиваленти на секоја поткатегорија од категоријата *nomina verbalia*, може да се извлече заклучокот дека:

I. Соодветни македонски еквиваленти, односно замени на латинските partiципи би биле:

- 1) глаголскиот прилог на -јќи
- 2) глаголската придавка на -н, -т
- 3) глаголската именка на -ње
- 4) описан превод (со зависна реченица)

II. Соодветни македонски еквиваленти на латинскиот герунд би биле:

- 1) глаголскиот прилог на -јќи
- 2) глаголската именка на -ње
- 3) описан превод (со зависна реченица)

III. Соодветни еквиваленти на супинот се: само

- 1) глаголската именка на -ње

IV. На латинскиот герундив и грчките глаголски придавки на -то – и -τεο – би одговарале : 1) глаголската придавка на -лив, и -н, -т ; и 2) описан превод со

релативна реченица. Овие поткатегории не спаѓаат во партиципи бидејќи ја имаат изгубено врската со предикатот.

Лидија ТАНТУРОВСКА

УДВОЈУВАЊЕТО НА ОБЛЕКТИТЕ ВО РАСПРАВАТА „БОГОМИЛИТЕ“ ОД КОСТА РАЦИН

Многу пати предмет на анализа на наши проучувачи бил јазикот на Коста Рачин¹, а одделно и македонскиот текст на расправата под наслов „Богомилиите“². Познато е дека овој текст настанал кон крајот на 1939 година, а е објавен во 1950 година од Ѓ. Шоптрајанов во списанието „Македонски јазик“ (I и II година)³. За подвлекување е фактот дека македонската верзија

¹ Блаже Конески: *Како работел Рачин над „Белиите муџри“*, Нов ден - Скопје: 1947, III, 4-5, стр. 21-39, За Рациновата работба „Боѓомилиите“ Нов ден - Скопје: 1948, IV, 6, стр. 34-39, „Боѓомилиите“ од Коста Рачин, Книга за Рачин 1943-1963: зборник од студии, статии и прилози. - Скопје: 1963, 104-108; *Како работел Рачин над „Белиите муџри“* Книга за Рачин 1943-1963: зборник од студии, статии и прилози. - Скопје: 1963, 133-149, *Анализа на юеснашта „Ленка“ од Кочо Рачин* Предавања на XII семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“, 1979, 13-15, *Граматика на македонскиот литеературен јазик*, Култура, Скопје 1980; Александар Џукески, *Формите и синтаксичките модели за исказување на објектот во лириката на Кочо Рачин*, Лзб.XXXI, 1984 кн.1

² Лилјана Минова-Ѓуркова, *Системот на сврзувачките средства во текстот „Боѓомилиите“ од Коста Рачин*, Годишен зборник на Филолошкиот факултет - Скопје: 1990, 93-111; Заменскиите зборови во расправата „Боѓомилиите“ од Коста Рачин, Годишен зборник на Филолошкиот факултет - Скопје: 1991, 19-48 и во Сврзувачките средства во македонскиот јазик, Детска радост - Скопје: 1997, 39-64

³ Ѓорѓи Шоптрајанов, *Македонскиот текст на „Боѓомилиите“ од Рацина*, „Македонски јазик“, Скопје 1950 и 1951 год. I и II.

на оваа расправа, „која, како што е познато, се разликува од оние напишани на српски јазик, на дело и непосредно го покажува ставот на Рачин спрема прашањето за македонскиот јазик, неколку години пред неговото кодифицирање“ (Минова-Ѓуркова, Л. 1997: 39-40).

Во овој прилог ќе се обидеме да ја согледаме состојбата во поглед на удвојувањето на објектите (директниот и индиректниот) *во јазичниот израз на Коста Рачин во овој текст*.

* * *

Познато е дека важна синтаксичка категорија во оформувањето на македонската реченица е објектот (директниот и индиректниот), а пак едно од суштествените обележја на македонскиот народен и на македонскиот стандарден јазик е удвојувањето на објектот.

Врз основа на 150-те примери - експериран материјал може да се каже дека јазичниот израз на Коста Рачин е богат со употребени форми на објектот (и на директниот и на идниректниот).

Ќе започнеме со анализата на примерите во кои е застапен *директниот објект*.

Во јазичниот израз на Коста Рачин има мал број примери со заменки во функција на директен објект – неудвоен. Колебливоста на Рачин во однос на удвојувањето ја согледуваме кај показната заменка *што*. Оваа показна заменка во еден пример ја сретнавме употребена самостојно.

- *Еден краток историски преглед ке ни помогне да видиме што.* (21)

Треба да забележиме дека и во следниве примери ја сретнуваме оваа показна заменка, но заедно со заменка *се*⁴ во функција на директен објект - неудвоен.

- Таквиа свеќи учеа дека **се шова** направил ѡаволот, та со шова штој веруја дека свеќов е создаден од божа и ѡавола или поширокоозначено, во свеќов владеат и се борат вечно едно со друго - добро и зло. (229-230)
- **Се шова** правеле од здрава јамеш, а не то волјата на некој бож. (230)
- Заштита божомилиште њочнаја штој леженди да ги преведуат, дојеруат на народно разбирање и самиште прават нови, а **сичко шова** народот зимаше со душа. (41)

Во следниов пример ја сретнавме и показната заменка *ова* заедно со заменката *се*:

- И етаке зошто кога ги завладаја славјанскиите феодали и кога штој ќочнаја да им тој газат тој демократизам, да ги поробујат, да им ја зимајат земјата и учат и после како **се ова** стапаје со некоа вишта сила - етаке кога божомилството се јави како опозиција српите им. (21)

Од останатите заменки во функција на директен објект - неудвоен ги сретнавме неопределена *нешто* и одречната заменка *ништо*.

- Но кога се зајакна на неја, божомилството премина од религиозна на свеќска критика, та стапа **нешто ново** и то садржание и то форма: стапа чисто славјанска верско-дуалистичка и социална опозиција, српите државното христијанство и неговите ненародни разбирања и српите феодализмот. (229)

⁴ Во стандардниот македонски јазик не може да стои сè штоа (в. Конески, Бл. 1982: 340-341)

- Да ли некој ке се присети колку таакви сказни чул ої своите сїари, и да ли ке може да разбере **нешто** ої народната философија што е во ним? (41)
- Бог нема **ништо** со овова што е на земјава, демек не е вистина оти тој ѝ дал и тојовите и феодалиите и сеја лошотна што идела ої ним. (18)
- За своето време, за Средниот век, немаше **ништо** то револуционарно ої овова! (77)

Во текстот Богомилиите голем е бројот на примерите во кои Коста Рацин употребува неопределена именска група во функција на директен објект.

- Ке се зачуди ли некој кога ке чуе како кај нас у X. век живеале и држале **йламени проповеди** тааквиа луѓе, кои со своите идеи биле како претечи на оитесите и просветители ої XVII в.? (188)
- А тија што учеја **таакво учение**, се викаја монотицисти. (229)
- Тој знаел само за некои божови што владееле во природата - давале **дожд или град, снне или зима** итн., но незнаел и не сакале да знајат за тааквиа божови што им се мешале во социјалниот живот. (230)
- Старејшините на задругите си ѝ бирале сами, **војна и мир** сврзувале на собори. (230)
- После, бидејќи да христианството беше народна вера, лесно можеше народот да се завее, како таја вера говори **истина**. (230)
- Ако е господ толку силен, викале дуалистите, зошто тогај дозволуе **лошотии**? (17)
- Најпосле, и самата природа околу човека било огледало на борбата на две стихии - таја таака, онаја

човечка мисла, недоволна од доѓмиште на црквата, навоѓала одговор на разни вoїроси во дуалистичкото разбирање на свеќето. (18)

- Само кога **шаква мисла** мисли, се јавуе божја на човека, но што мислата човечка е заилейена со земни и материјални работи - пресстануела да биде божја. (18)
- Не веруеле да Христос ја правел **чудеса** и викале да е тоја сичко измислено оштетено и љубовиште. (20)
- Најнайпред што ни паѓа во очи оштетено е, дека богоомилци ја први се диѓајат пропагив верскиот доѓми како окови на човековиот разум и сакајат **слобода** за мислата. (20)
- Оштетено е за нас многу важно, не само оштетено богоомилството е наше културно наследие, ами оштетено е и една важна историска љубава на нашиот народ, коа остави **долгото следи** во неговиот живот. (21)
- Како војничко, бугарското ја леме веднаш организирало штаму **војничка држава** и таја посветеност се ширела. (38)
- По пример на Византиска и таја почна да ја прави **цркви и манастири**, а феодалните да им давајат земји, што се зимаја оштетено сиромаштието селани. (39)
- Со сите свои крајни изводи, богоомилството внесе **нови моменти** во мислената област. (77)
- Не треба да ја правиме и ние оштетено богоомилството **нова вера**, оштетено љубава времето на верите, сега е времето на науката и на пролетаријата што ке ги постигне смелиите замисли на нашиите богоомили. (79)

Неудвоениот директен објект се сретнува и во примерите со субјективно и објективно неопределените именски групи.

- *И таака, кога ја виделе другата страна на тиа религиозни догми, нимната наука добила „смртно оласен вид“ за феудалниот строј: богоомилското учење сакало равнотравие за сичкиите лугје, било проплив гостодарите, боляриите, појовите и сите земни јадачи, и сакале, шите во историски недозреани условиа, да уредат едно брашко и равнотравно оиштесиво, на основата на старославјанскиот аграрен демократизам. (189)*
- *Еве, тија сказни, песни и басни и философијата што е во ним, беше духовна храна на нашиот народ низ штолку векови, таја назида во народната душа една јака стена на истина и вера во крајната победа на правдата, а не сувото христијанство и восхваление тоа на царевите! (41)*
- *На сите народни верувания, иако тија си беја фантастични, нереални, богоомилството им даде еден разумен вид. (77)*
- *Блгариите биле едно азијатско племе, што навлегло преку Дунав и завладеало некои славјански племиња ошаде Стара планина. (38)*
- *Оти токмо седа му е местото да си кажеме некоа дума и за значението на оваквиа мисли и за нас, Македонциве. (79)*
- *Туку, сакаме да кажаме, кога некој Вулич ели Баличич, ели некое нимно којиле, ке земе некоа надуена ѕоза и ке праша: Ами каму ви цареви и кралеви и тајија за земјата македонска? - да му речиме:eve ни то дедо Богојил! (79)*

Удвоениот директен објект во стандардниот македонски јазик редовно се удвојува со соодветна кратка личнозаменска форма, кога е претставен со долгите форми од личните заменки, со самостојно употребена

показна заменка, или, со други зборови, со релативна заменка во релативната дел-реченица, а пред сè со определена именска група, и тоа: со членските морфеми, со показните заменки, или пак со сопствените имиња.⁵

Во јазичниот израз на Коста Рачин најголем број примери во кои е удвоен директниот објект се примерите што содржат определена именска група, поточно именска група со член. Како што започнуваме и во делот на неудвоениот директен објект, така и овде, најпрвин ќе ги наведеме примерите што содржат заменски зборови.

Долгите заменски форми се удвоени со кратки заменски форми во два примера:

- *За негова чесиј и денеска едно село околу Велес се вика Богомила, а и сичкиите учени **него** то признавајат како прв славјански реформатор и прв борец во Средниот век за оштити човечки правдини.* (40)
- *Многу лештосци **ти** викајат **ним**⁶ Македонски слајвјани, а земјата **нимна** - Славунија.* (38)

Колебливоста при удвојувањето на директниот објект во јазикот на Коста Рачин, веќе споменавме, е изразена во примерите со показната заменка *штова*. Во следниве примери истата заменка е удвоена.

- *И цар Борис **штова** то направи во 865 г.* (39)

⁵ В. Минова-Ѓуркова, Л. 1994:195

⁶ Оваа форма од долгите личнозаменски форми, како и форми од други зборовни групи изведени од неа, се сретнуваат во јазичниот израз на Коста Рачин како карактеристика на неговиот говор, а не се влезени, подоцна, во стандардниот македонски јазик.

- *А кој му **з**о остави на народот **ш**овеа? (41)*

Релативната заменка во релативната дел-реченица редовно е удвоена.

- *Етве зошто стана нужно и Блгарија да стане христијанска држава, да се покреши царот и народот **ш**то **з**о владее. (39)*
- *Отаде може да се види сепо учење за социјалната реформа **ш**то сакале да **ј**а направат богоимиите, чунки мнозу други книзи **ш**то **з**и пишале сами се изгорени, а и самиите богоими немале никаков напишан програм за своејто уредување, ами сакале да се живее по стапор-христијански. (19)*
- *На таја осноа сега веке црквата учеши како и феодалиите и властите и земјите **ш**то **з**и владеат им се дадени ошт боѓа, шта и робите и слугите и соромасите да се од боѓа - чунки шака и шака тој им шејнал на своите пророци коѓа штиа паѓале у занос... (231)*
- *Таја критика почнала со дуалистичкото учење на онија секции **ш**то **з**и рекофме йонајред, шта јасле кај богоимиите станала и ошто социјална критика. (17)*

Остатоци од старата акузативна форма во функција на директен објект сретнавме со именката од машки род *човек*.

- *Но и победата дојде: новата класа победи, се сринаја средновечниите доѓми, и мислата се вивна слободна, да постигне штолкува човечки успехи - да **з**о штолку ослободи **човека** ошт злоство, ошт шешкиите условиа, ошт незнаење и гнасно ройсиво! (77-78)*
- *Но ако и таја класа брѓу се покажа гјаволска, ако и буржоазијата стана йотисничка класа, та таја **з**о зароби **човека** и нејдоватна мисла - новата класа, наследникот на буржоазијата, пролетариатот - тој дига*

и носи найпред смело знаме^то на слободата и завето^то на богоимили^те! (78)

Следуваат примерите со именки определени со член, за кои кажавме дека се многубројни. Во нив удвојувањето е соодветно со кратките личнозаменски форми за трето лице *го, ја* и *ги*, т.е. со формите од анафорската заменка.

- **Народото^то учеле да не оди *то* цркви^те, да не се крсти и моли на никакви светици, чунки *гостод* на секогод му дал разум што да прави, а не да се моли и да чека.** (40)
- Човек бил слободен да *го* оправли злото и да заживее то својата совеси, то разумот и правдата,... (20)
- Мездрејто на христианската вера беше во верувањето дека **светов^то** *го* создал еден бог оштец, што е цар на земјата и небото. (229)
- Зошто феодалиите *го* направиа христианско^то државна вера? (230)
- Било после природно дека пройтив такво учење се дигнало се што живеело тоај ош нардна мака - и тојловите и калуѓериите и феодалиите со ним, оши богоимилската вера *го* подкотиуела темелот на нимната влас. (19)
- **Богоимили^те учеле дека *гостод* не *го* создал небото, земјата и сичко што се навоѓа на неја, та и феодалното уредување на светов. (19)**
- Заре во класичната земја на царскиите манасири и лаври, земјата на чиој јазик Славјаниите за прв пат чуле за христианство и толку време на тој јазик **ја** слушале **крошката христианска проповед** за помирение со сичко - заре таја земја, уште у никое време на

евройејскиот Среден век, да даде претпачи на ониа бунтовници ош XVII век, што зборуале за некое „пр- иродно право“ на чоека, за равнотравие на сичкиите лиѓе, и сакале „бездржавно“ уредение на светов? (188)

- *Ние, Македонциве, тој патот на деда Богоомил, то мислата на неговата вечна борба, тој патот на неговата силна вера - ке си **ја** дочекаме и **нашата зора!** (79)*
- *Зашто славјанскиите феодали се покрстила, демек **ја** освавила **верата** на народот? (230)*
- *Иако верата говореше дека стануе сичко тој волјата на овој цар што бил на небото, земниот цар лесно **ја** уреди **рабочата**, таа сичко штој правеше он да испаѓа како да е наредено ош тој што е на небе. (230)*
- *Човек требало да **ја** слуша **црквата** што му заповедуе и тој неја да се влада. (231)*
- *Разбира се, сичко това имало огромно значење за феодалиите, и заповеда они силно ја закрешиле и **ја** подигнуеле **црквата.** (17)*
- *Развивајќи ја тонастакај идеолошкијата на манихеите, таа викале, дека не е верно да бог **ја** создал **земјава** за седум дена и **ја** наредил како штој ја гледаме. (18)*
- *Не признавале никаква власт и ош сичко на веков највечку **ја** ценеле **слободата** на савестта и на човека. (20)*
- *На тија свои собранија они **ја** развиваја **својата наука**, но нема месец овдека да ја изложуеме, чунки е многу майна и треба бараат месец да се разјасни, а ош се што рековме до сега јасно најпрвивме нејзини основни заклученија. (40)*
- *На народот му беше тешка, чунки **народната душа** **ја** занимаваја то-живи работи ош дојмиите. (41)*

- *Неможеме овдека да се задржаваме на ним, но кој би се интересуел за оваја работи, нека ја прочете книга-шта на Ј. Иванов „Богомилски книги и легенди“. (41-42)*
- *Toj ja проширил блгарската земја дури до Македонија. (38)*
- *Тија штоокмо беја феодални, чунки учеја за правдата на болјари што ја владејаат земјаша и роби, што ја работаша штоја земја. (39)*
- *Затоја боѓомилиште учеле дека човекот со телошто го создаде сопанаш, а боѓ му ја даде само душаша. (18)*
- *Боѓ нема ништо со овова што е на земјава, демек не е висотина оиш тој ги дал и тојовиште и феодалиште и сешта лошоташа што идела оштим. (18)*
- *Тиа се соживеле со народната душа, убаво ги разбрале нимниште тојтреби, и со своите „нова“ наука силно го исиллашиле саприот свеќи, „урден шака оиш боѓа“. (189)*
- *Етие, со шаквиа свои идеи боѓомилиште спанале висотински претпачи на ониа европејски мислиштели, што после, претнани [претнати?] тој трагаат на боѓомилскиште мисли, се ослободиа оиш верската доѓматишка и ги удриа темелиште на европејскиот Ренесанс. (189)*
- *Оиш претивно оиш наукашта на државното христијанство, внесено во народот одозгора, оиш самиште државни главашори, и пренесено оиш Византиска, идејно да го закреши славјанскиот феодализам - претивно оиш се штова, боѓомилството никна во самиот народ, ги повлече широкиште народни маси и во верско ойозициона форма го организира народниот оштар претив феодалиште. (228)*
- *И шака, оиш чисто верска секаша, боѓомилството спанана широко народно-реформаторско течение, со*

отворени тенденции да то промени социалниот живот.
(228)

- Чунки тоа **ти** мина **рамкиште** на една верска секира и се рашири како народно, што **ти** зафана **економско-културните нужди** на народот. (229)
- **Ги** нејкеле **икониште**, **ти** фрлале ова црквиште, и **ти** сметале за прости истици. (20)
- Владеењето на таја земја суштица наследно, чунки си-нот на феодалот **то** наследуеше **шашкошто**. (39)
- Кога **ти** покрасиша **славјаниште** и кога новата вера суштица овештила наука, суштица вера на славјаниште беше слаба да се бори со неја. (40)
- Мразејки **ти** **штаковиште** и **калуѓериште**, богоомилиште не се молеле по црквиште ами по куќиште и други отворени местица. (40)
- Далеку сме ова тоа да кажеме како ние денеска требе да **ти** воскреснеме **богоомилски веруанија** таака како што **ти** учја они. (78)
- Не требе да правиме и ние ова богоомилскиво то нова вера, овши помина времето на вериште, сега е времето на науката и на пролетаријата што ке **ти** посуштигне смелиште замисли на нашиште богоомили. (79)

Во следниот пример сретнуваме супстантивизирана придавка во функција на удвоен директен објект:

- Ако сите цркви и сите вери учја дека има небесен живот и со тоа служеа на онија што на човечијте им то оптимаја **земниот**, богоомилиште, у верска форма рекова една крајно сировијерска истина: нема задгробен живот, ами целта на човечкиот живот е да се бори со злото и доолижуе до вечната истина. (78)

За одбележување се примерите во кои удвојувањето на директниот објект е со неопределена именска група:

- *И за да ја зајакне таќвата своја држава, Борис решил да ја уреди како примерош на тоѓашната држава - Византија.* (39)
- *Ако таќвата гениална мисла нашиште богоомили ја најдова во мистична форма, еве дека денеска наукашта ја отворива како наука.* (78)

Во примерите во кои може да се сртне ономазиолошки определена именска група во функција на директен објект, Коста Рачин редовно ги удвојува.

- *Своиште верни ги учеле да го мразат крстот, да не го целивајат, да не му се кланјаат, чунки на крст Евреите го расинале Исус, човекот што учел најголемите висотини, па како може христијанецот да милуе крст?*
- *Според најстариот византиски лепотисец што ја бележел славјанскашта историја, К. Порфиrogenит, во 676 год. постапил славјански тлемиња: Драговиши, Секулиши, Рунджани, Струмани и Брсјаци, неможејќи да го земат Солун, ги завзеле богоатиште обласии околу тој град.* (38)
- *Првиште христијански учители, висотина, го преведоа Св. Јисмо и други книжи, но со ним ги преведоа и државниште и правни закони на Византија.* (39)
- *Првата богоомилска група, ошто која се правија сите по неја, беше ошто тлемејќи на Драговишиште, и сите учени денеска Драговичката група ја сметајат како мајка на богоомилството.* (40)

Удвоен директен објект се сртнува и во примери во кои именската група е определена со показна заменка.

- И ешто зошто кога ги завладаја славјанскиите феодали и кога тија йочнаја да им то газати тој демократизам, да ги поробујат, да им ја зимајат земјата и утврдат после како се ова стапнуе со некоа вишта сила - ешто кога богоимилитвошто се јави како опозиција спротив им. (21)
- Тија шокмо беја феодални, чунки учјеја за правдата на бољари што ја владејат земјата и роби, што ја рабатат **штата земја**. (39)
- И може ли денеска да ја наследи **штата истина** друг некој, освен прореторијата? (79)
- Арно ама, ако далечното минало го скри во темно **шта наши славни луѓе**, ако огинот и ножот, па пакозот и бесот на православните калуѓери и славјанските феодали ргна да го сопре сименот за ним - османала пак, во историјата на човечката борба, свештата истина за богоимиите. (188)
- И заре можело тој бог да ги милуе и сиромасите и силнициите, па бидим тој и да го дал **тија силници** со нејзина волја да владеат над сиромаси? (17-18)
- Затоја богоимиите йочнаја **тија легенди** да го преведуат, дојеруат на народно разбирање и самиите прават нови, а сичко тоја народот зимаше со душа. (41)

Именската група определена со општа заменка, покрај примерот во кој не е удвоена, сретнавме и примери во кои истата се удвојува.

- Во стапаро време верата беше врховна наука, штата го собираше во себе **сите философски, природни и оштествени-правни, морални и други науки**. (229)
- Ако е господ добар, ако тој значи истина и добрина - не може тој да го создал **сите лоши работи** на светов,

*како ишто се феодалиште, лошиште инситикиши и се ишто е
лошо и ошткај ишто иде лошотијаша. (229)*

- Учеле дека феодалиште и гостодарите не се ошт боѓа,
никоа власници над човека не е ошт боѓа, и тоа мразеле и
нагрдуеле *сите силници и јадачи* на своите, и на секој
роб му викале да не работи на гостодарот свој. (20)

Во понатамошната анализа ќе ги разгледаме примерите со идниректен објект. Веднаш да забележиме дека примерите што содржат индиректен објект се во помал број во однос на примерите што содржат директен објект. Индиректнозависната именска група, со која се именува адресатот или целта на дејството, според денешната соодветност, како што е познато, се јавува со граматичкиот предлог *на*, освен со синтетичките падежни форми на некои заменки⁷.

Во јазичниот израз на Коста Рачин сретнавме еден пример со показна заменка како определба на именска група, употребен во функција на индиректен објект - неудвоен, што не е својствено за македонскиот стандарден јазик:

- *Ако сите цркви и сите вери учеша дека има небесен живош и со тоа служеа на онција ишто на човециште им го оштимаја земништ, богомилиште, у верска форма рекова една крајно сиромашверска истина: нема задгробен живош, ами целата на човечкиот живош е да се бори со злото и доолижуе до вечнојата истина. (78)*

Од заменскиот систем во функција на индиректен објект Коста Рачин ја удвојува само општата заменка *секој*.

⁷ Минова-Ѓуркова, Л. 1994: 191

- *Народоӣ ҳо учеле да не оди ӣо црквиӣе, да не се крс-
тии и моли на никакви свеӣци, чунки ҳосӣод **на секоӣ**
му дал разум шӣо да ӯраѓи, а не да се моли и да чека.*
(40)

Од именскиот систем Рачин го удвојува индиректен објект во примерите во кои има определени именски групи со член:

- *На ӯаја осноа сеѓа веке црквайа учеше како и
феодалиште и властла и земјиште шӣо ӯи владеати им се
дадени оӣ боға, ӯа и робјеӣо и службисте и соромасисте
да се од боға - чунки ӯака и ӯака ӯој **им** шейнал **на
своиште ӯророци** коға ӯшиа ӯаѓјале у занос... (231)*
- *Чунки нишишто не бивало без боға, а ӯој **им** се јавуел
на ҷовециште ӯреку свеӣциште. (231)*
- *И ӯака боғомилиште дошлие до заклучение дека сеӣа
вера на државното христијанство е лажна, дека ӣо
црквиште владеати ӯјаволиште, и дека земјаша **на
феодалиште им** ја дал ӯјаволоӣ, а не ӯосӣод. (18)*
- ***На народаӣ** **му** беше ӯуѓја, чунки народнаӣа душа
ја занимаваја ӯо-живи рабоӣи оӣ доғмиште. (41)*
- *A кој **му** ҳо осӣави **на народаӣ** ӯова? (41)*
- *Ако сиҷе цркви и сиҷе вери учea дека има небесен
живоӣ и со ӯоа служба на онија шӣо **на ҷовециште им**
ӯо оштимаја земниоӣ, боғомилиште, у верска форма
рекова една крајно сироӣшверска истиина: нема задӯро-
бен живоӣ, ами целиа на човечкиоӣ живоӣ е да се бори
со злойо и доолижуе до вечнаӣа истиина. (78)*

Во еден пример удвојувањето на индиректниот објект е спроведено со лично машко име, и тоа е дадено во падеж, што не беше случај при удвојувањето на директниот објект.

- И сеѓа кај нас има една тааква народна сказна, во која се кажуе како ѕјаволот **му** ја дава **на Адама** земјата под кирија... (18)

Останаа уште примерите со општа заменка како определба на именската група во функција на индиректен објект - удвоен.

- Сичко това е ѕјаволско, учеле боѓомилиште, оиш вистината божија е ѹросија и **му** се јавуе **на секој човек** во неѓовата чистија савесија. (18-19)
- Учеле дека феодалиште и ѓосидарите не се оиш боѓа, никоја власија над човека не е оиш боѓа, и ѕи мразеле и наѓрдуеле сите силници и јадачи на свештите, и **на секој роб му** викале да не работи на ѓосидарите свој. (20)
- **На сите народни веруванија**, иако тија си беја фантистични, нереални, боѓомилски во **им** даде еден разумен вид. (77)

Од богатиот илустративен материјал извлечен од расправата *Боѓомилиште* може да се дојде до заклучок дека Коста Рачин (со мал број исклучоци) ги користи истите збороформи и модели за изразување на објектот (директниот и индиректниот) што се користат во современиот македонски (стандарден) јазик.

Удвојувањето на објектот (на директниот и на идниректниот) се среќава, речиси во сите примери во кои може да се сртне и денеска, во стандардниот македонски јазик. Исклучок се неколку примери при удвојувањето на директниот објект, во кои не се удвојува една членувана именска група, потоа неколку примери со показната заменка *това* плус *се* (односно *ова* плус *се*), како и во еден пример именска група со општа заменка како определба. Исто така, исклучок се и неколку примери при удвојувањето на идиректниот објект,

во кои не се удвојува една показна заменка и една именска група определена со општа заменка.

Меѓутоа, се сретнуваат примери во кои неопределената именска група во функција на директен објект се удвојува со соодветна кратка личнозаменска форма. Ваквата појава не ја познава стандардниот македонски јазик, сепак соодветни примери се сретнуваат и во јазикот на авторите во деветнаесетиот век.

Од досега кажаното, едноставно, може да се констатира дека јазичниот израз на Коста Рачин соодветствува со македонскиот стандарден јазик.

Каишица ТОПЛИСКА

КОН ПРИЛОШКИТЕ ОПРЕДЕЛБИ

Познато е дека Благоја Корубин допрел во речиси секоја пора од јазикот, но си даваме за слобода да кажеме дека ни се чини можеби затоа што раководел со проект чија проблематика е синтаксата, оваа дисциплина од јазикот ја обработувал повеќе од останатите јазични области. И овој напис е во негова чест и е токму од синтаксата на која Корубин работел до последните денови од својот работен и животен век.

Определувајќи се за предикативното јадро т.е. глаголската форма како центар на реченицата за прилошките определби зборуваме како за неопходни реченични членови. Прилошките определби, воопшто, го определуваат дејството што се врши со глаголот во однос на различни околности и тоа: местото, времето, начинот, целта, условите итн. Таа претставува општозависна именска ИГ или пак еквивалент на општозависната ИГ.¹

Конкретно, задржувајќи се на прилошката определба за начин, притоа апстрактирајќи се од категоријата начин како категорија на глаголот, велиме дека таа го определува начинот на одвивањето на дејството. Прилошката определба за начин се изразува со повеќе средства.

¹ Л. Минова- Ѓуркова, *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*, Скопје 1994, стр. 202.

Основно средство за изразување се прилозите за начин. Пр. *Јана горко* зајлака; *Тивко* им се приближи еден човек; *Старецот изгледаше смешно* во широките бечви; *Кукашта на домаќинието беше скромно* уредена; *Ошакако ја зеде книгашта цело йойладне задлабочено* ја чишаше.²

Друго средство за изразување на прилошката определба за начин е општозависната ИГ. Од своја страна пак општозависната ИГ може да биде представена на различни начини и тоа:

- со предлог и именка, пр. *Ловецот клекна на колена* и нанишани, *иогодувајќи го* дивечот со првиот истирел; *Мажката со шейот* му зборуваше на дејствието; *Девојчето ги пречека со насмевка*;
- ИГ може да биде представена со предлог + придавка + именка, пр. *Говорот на Претседателот* беше примен *со хромогласен айлауз*; *Синоште се однесуваше кон родителието со нужнашта јочишта*;
- ИГ може да е представена и со предлог + заменска форма + именка, пр. *Сакаше то секоја цена да узнае што се крие под тие гробишти*;
- потоа ИГ може да е представена со предлог + заменска форма + придавка + именка, пр. *Таа го занесе Миле со својата невидена убавина*;
- општозависната ИГ во функција на прилошка определба за начин може да се јави со предлог + глаголска именка, пр. *Со брзане се утапи кон домот*; *Проблемите бараат акција, не се решаваат со седење и со чекање*.

² Поголемиот број примери во текстот се од картотеката на Одделението за современ јазик при ИМЈ.

Во одредени случаи и глаголскиот прилог може да има значење на прилошка определба за начин. Пр. *На аголот стоеше џеќи-шесетгодишно дете и ги гледаше смешкајќи се* (т.е. со насмевка или со смешкање); *Мајкашта го испраши синој јлачејќи* (т.е. со плачење или со уплакани очи). Глаголскиот прилог може да биде развиен и во зависна дел реченица. Пр. *Додека го чекаа ручекот Данчо ги занимаваше гостите кажувајќи им разни виџеви.*

И фразеолошките изрази се јавуваат како средство со кое се изразува прилошката определба за начин. Пр. *Живее на висока нога; Зборува во ракавици и тн.*

Многу често прилошката определба за начин може да биде изразена по пат на споредба со вторичниот предлог како.

- Овој предлог во прилошка определба за начин може да оди со именка, пр. *Го сака како син; Се пресе како ѕтраш; Живеаш како кучешто и мачешто;*

- потоа може вторичниот предлог како да се јави со предлог + именка, пр. *Со зборови сече како со сабја; Весиља го пресече како со нож;*

- како + придавка + именка, пр. *Иако беше сè уште млада беше згрбавена како стара баба; Го пречекаа како најблиски роднини;*

- како + заменски збор, пр. *Живеаш како никој никаде;*

- има примери кога во функција на прилошка определба за начин се јавува вторичниот предлог како во развиени ИГ зависни од име. Пр. *Рика како маѓаре на ѕразнијасли;*

- или дури во зависни дел реченици, пр. *Се смурти како кога ќе врне.*

Покрај споменативе можни се и уште бројни комбинации меѓу различните видови зборови кои формално ја изразуваат прилошката определба за начин.

Во однос на семантиката исто така можат да се направат одредени разграничувања кај прилошките определби за начин, иако сите во основа го определуваат глаголското дејство по однос на начинот на неговото вршење.

Така, прилошките определби за начин можат да означуваат квалитет на глаголското дејство. Пр. *оди брзо*, *зборува милозвучно*, *шишува убаво* итн.

Прилошката определба за начин може да ја означува состојбата на вршителот на дејството. Пр. *лежеше со отворени очи*, *влезе со сирав*, *излезе со задоволно лице* итн.

Потоа прилошката определба за начин може да означува заедничко т.е. одделно извршување на дејството од страна на вршителите на дејството. Пр. *ги ѝосцироја во двојки или ѝо двајца*, *одеа секаде заедно*, *рабоитеа во мали групи*, *се враќаа колективно* итн.

Еден вид резултат од дејството може да се изрази со прилошката определба за начин. Пр. *ѓостинска-та екипа си замина дома со триумф*, *испитојќи ѝо положи со десејка*, *се врати од првенството со дванаесет медалји* итн.

Ова се можеби највоочливи, но не и единствени семантички разлачивања на прилошката определба за начин, бидејќи таа дава мноштво семантички нијанси при определувањето на начинот на вршењето на глаголското дејство.

Снежана ВЕНОВСКА-АНТЕВСКА

ЗА СЛОЖЕНите СИНТАКСИЧКИ КОНСТРУКЦИИ

Реченицата како основна синтаксичка единица е дефинирана на најразлични начини. Ако дефинирањето го условиме со постоење на глагол во лична форма ни останува еден голем дел прашања околу третманот на разни, условно речено, конструкции кои функционираат на ниво на исказ без тој основен конститутивен дел. Така, се отвораат низа прашања како што се безглаголските реченици, разни видови конструкции, во основа третирани преку елипсата.

Елипсата, зеумгата, некомплетноста и сличните појави може да се објаснат како термини под кои подразбирааме испуштање на некој дел од реченичната структура кој може да се реконструира со анализа на контекстот.

Во врска со ова прашање има различни размислувања. Според некои се работи за потреба од економичност на исказот, особено во говорот каде што е многу почесто елидирањето на разни делови. Меѓутоа, во чинот на усната комуникација пренесувањето на информацијата е поткрепено со гестови, мимики, разни движења и сл. Во текст, во пишана форма имаме една сосем поинаква состојба. Ако се определиме да ги толкуваме таквите појави како јазична економија, ќе треба да се прифати и тоа дека се што ни е понудено во пишана форма како текст е

доволно да се пренесе информацијата соодветно, а она што е елидирано не ни било потребно. Од друга страна, пак, при шематизираниот приказ на структурата, ако веќе станува збор за елидирање, обележуваме нулев знак на местото каде што ја претпопитаме елипсата.

Елидирањето може да опфаќа разни реченични делови и се третира оправдано, особено кога се работи за субјектот на ниво на даден текст.

Како еден одделен дел од сложените искази, подложни на елидирање ги посочуваме насловите во средствата за јавно информирање. Обично во насловите и поднасловите е дадена клучната информација за текстот. Во најголем број случаи преку едноставни структури од реченици составени од субјект и предикат, на пр.: *Николовска йризнава*, *Средношколициште штапкуваат* итн. Според нашите анализи, повеќе од 40% како наслови во дневниот печат, се среќаваат сложени безглаголски конструкции. Во дел од нив се јавуваат и сврзници кои асоцираат на видот на врската воспоставен меѓу деловите кои ги врзуваат. Нивната разнообразност насочува кон една потемелна анализа, притоа видот на врската нуди систематизиран приказ.

Овде, само посочуваме, на наслови кои се јавуваат како спротивни безглаголски сложени конструкции. Такви се на пр. : *Добра подготловка, но со лоши резултати*, *Без наслов, но со повод* итн. Спротивниот спој во ваквите примери е инициран преку сврзникот **но**, меѓутоа за соодветна информираност треба да се навлезе во длабинското значење на семантичките полиња на конституентите за да се истакне видот на синтаксичката врска. Во тој навистина голем број на примери, исклучоците може навидум да делуваат

побројни од правилата за градба на конструкциите. Такви се и конструкциите од типот: *Самиш во скусен состап, а преговориште во џрв ред или пак Зайад џрозашадно, а на исток ништио ново.*

Во оваа пригода, ја поставуваме оваа тема како јазично прашање кое бара сериозен пристап и целосна обработка. Досегашните наши истражувања беа фокусирани кон спротивните сложени глаголски конструкции. Анализирајќи ги нив дојдовме до некои сознанија дека видовите на врските може да бидат различни, а и самата природа на насловите нуди еден обемен материјал кој бара понатамошно разработување.

Снежана ВЕЛКОВСКА

ЗАТВОРЕНА СИНЦИРНА ВРСКА

Цел на овој прилог е да покаже еден специфичен случај на поврзување на речениците од аспект на актуелното расчленување на реченицата, односно тема-рематските односи во една кратка македонска народна приказна. Имено, се работи за приказната:

*Си бил еден йоӣ. Пойоӣ си имал едно куче. Куче ѹо
му умрело. На куче ѹо му найравил сїоменик. На сїо-
менико ѹо ѫишувало. Си бил еден йоӣ иїн. иїн.*

Приказната е бесконечна.

Во горната приказна станува збор за таканаречената синцирна врска на поврзување на речениците¹.

Познато е дека во врзаната реч меѓу речениците постојат тесни логични и граматички (сintаксички) врски. Постојат два основни типа на поврзување според структурниот сооднос на речениците, односно според сintаксичката врска меѓу нив: синцирна и паралелна врска.

Паралелната врска се карактеризира со еднородни реченици, ист ред на зборови, членовите на рече-

¹ Современный русский язык. Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Издание четвертое, исправленное и дополненное. Под редакцией Д. Э. Розенталя, Москва, „Высшая школа“ 1984.

ницата се изразуваат со исти или слични граматички форми. Врската меѓу речениците не е последователна, туку е централизирана, сите реченици се синтаксички паралелни и се однесуваат исто една кон друга и кон првата реченица. Тоа се главно самостојни реченици. Ќе го илустрираме овој начин на поврзување со еден пример: *Тоа беше џред две зими, сїройти Божик. Снегот веќе ја имаше ѹослано својата ѹрва ѹокривалка ѹо земјата и ушите ресеши со круйни снегулки. Веѓрој завиваше откај коријата со рев на дрчна глутница. Во собата, моќајќи и одмоќувајќи џредено, седеа Лена и бабата Кузевица, а на Зоја ѝ имаше ѹослано ѹокрај ќечката што ѹриореше од наѓнените дрва.* (П. Гилевски, Зоја стр. 24)

Кај синцирната врска имаме последователно движење, развивање на мислата. Речениците се надоврзуваат една на друга. Секоја следна реченица е условена од претходната. Според актуелното расчленување на реченицата, обично ремата (новото) од претходната реченица станува тема (дадено) на следната реченица која бара нова рема. Така во нашата приказна, во првата реченица именката поп претставува рема, новото што се воведува во приказната и кое понатаму ќе биде предмет на интересирање. Во втората реченица именката поп е тема, односно претставува веќе даден елемент од претходната реченица, а ремата е претставена преку именката куче. Во следната реченица именката куче е тема во реченицата, а ремата е претставена преку глаголот умре (умрело). До следната реченица се доаѓа преку реченицата што може да биде ставена во заграда, односно се подразбира дека попот го закопал кучето. Во следната реченица *Појојти му найравил сїоменик* именката поп е тема а рема ќе биде именката споменик, која пак, во следната ќе биде тема а

ремата ќе биде претставена преку глаголот пишувала (*На споменикот ѝ пишувало*). Тоа што пишувало на споменикот е почеток на приказната и така сè во круг, како што шематски е претставено на графиконите.

Речениците што ги претставивме претставуваат основа, костур на приказната. Тие самите може да се дополнуваат со факултативни дополненија кои не би влијаеле на текот на приказната, туку би послужиле само за нејзино разубавување. На пример реченицата *Појоји многу го сакал кучето* која може и не мора да се додаде е еден таков пример.

Посочениот пример го дава само костурот на приказната. Таа може и да се развива но не повеќе од дадените рамки. На Пр.: *Си бил еден йој. Појоји имал едно куче кое многу го сакал. Арно ама кучето се разболело и умрело. Појоји бидејќи многу го сакал кучето му найравил споменик. На споменикот ѝ пишувало. Си бил еден йој итн. итн.* Приказната може да се повторува бесконечно.

Синтаксичкиот карактер на синцирната врска се огледа во структурниот сооднос на две соседни реченици. Обично еден од членовите на претходната реченица, на пример објектот во следната станува субјект. Ова може да се следи и во нашата приказна. Во првата реченица именката **пол** е објект, а во втората реченица е субјект. Објектот од втората реченица именката **куче**, во третата реченица е субјект. Индиектниот објект (што може да биде претставен само преку кратка заменска форма или како удвоен индиектен објект) станува субјект во реченицата што се подразбира и во следната четвртата реченица од нашата шема. Директниот објект (**споменик**) од

четвртата реченица се трансформира во задолжителен додаток за место (тема), а предикатот станува рема во реченицата. Во однос на сите други реченици што следуваат предикатот, односно ремата од петата реченица (пишувало) станува тема. Сè што следува може да се смета како рема во однос на предикатот пишувало.

На овој начин се формира низа од последователни смисловни реченици, синтаксички поврзани.

Ваквиот начин на поврзување, мислиме на синцирната врска, е својствен за наративниот начин на изразување, особено во народните приказни. Обично синцирната и паралелната врска се испреплетуваат. Тука сакавме да изнесеме еден специфичен и можеби единствен модел.

1

Си бил еден поп.

2

Попот си имал едно куче.

3

Кучето му умрело.

(Попот го закопал кучето)

1


На кучето му направил споменик.

4

На споменикот пишувало:

5

1 → **2** → **3** → **4** → **5** → **1** → **2** → **3** → **4** → **5**



Ствојка БОЈКОВСКА

УЧЕБНИКАРСКАТА ДЕЈНОСТ НА БЛАГОЈА КОРУБИН*

Сакам, на овој начин, најпрвин да ја изразам мојата длабока почит кон личноста и кон научното дело на Благоја Корубин, еден од основоположниците на современата македонска лингвистичка мисла, а истовремено и да потсетам на една негова активност за која можеби и помалку се говори во научните кругови и за која, Вие, ценети гости на Научната дискусија, не сте имале можност да знаете. Имено, во моево излагање сакам да го задржам вниманието на нашите уважени гости кои помалку го познаваат Благоја Корубин и неговото научно дело, кон една негова активност без која и не можел да ја отпочне својата научна дејност. Станува збор за неговата педагошка и учебникарска активност. Благоја Корубин уште во првите денови во годините по кодификацијата на македонскиот јазик сакал да биде присутен на сите полиња од македонското културно живеење. Неговиот отсекогаш инспиративен, творечки и креативен дух го одбираше, во погоден момент, она поле од јазичното живеење на кое чинел дека во дадениот момент најмногу треба да се даде. Така, тој ќе биде и јазичен редактор, и лектор, и преведувач

*Статијава е скратена верзија од рефератот Учебникарската дејност на Благоја Корубин, прочитан на Научната дискусија што се одржа во Охрид 1996 год. (26-27 август 1996)

во многу македонски издавачки куќи, неодминлив соработник во македонската лингвистичка и друга периодика, и асистент, и професор, и еден од првите автори на граматики за нашите основни и средни училишта¹, заедно со неколку свои современици, а сето тоа да биде, истовремено или подоцна, сплотено со неговата богата научна дејност. Имено, неговото почетно, а потоа и целокупно научно дело е навистина инспирација за сите нас, зашто над што и да се задржи човек, создадено од неговото перо, побудува интерес, влева верба и дава поттик за будно следење на јазичните факти кои Ве тераат да одите во чекор со нив. Можеби и првото читање на неговите трудови, скришум или потајно, делуваат врз Вас поучително, воспитувачки, учителски. Неговиот начин на претставување на јазичните проблеми и учи и воспитува. Учи како да му приоѓате на проблемот, како да го разберете и како да го разрешите. Неговите трудови од рангот на учебници, говорат и за тоа дека понекогаш и еден Корубин ќе попушти пред строгоста во своите ставови, особено кога стануваше збор за поставување на основните јазични норми наменети за усвојување од страна на најмладата популација – учениците. Најпрепознатлив негов модел на приближување до најмладиот консумент на литературниот јазик во првите петнаесетина години од практичната примена на литературнојазичната норма беше: не така – туку вака, со што го олеснуваше патот на соопштување и усвојување на јазичните фак-

¹ Бл. Корубин, Македонска граматика за V одделение и I клас. Просветно дело, Скопје 1956

Бл. Корубин, Македонска граматика за V одделение. Просветно дело, Скопје 1958

Поуки за јазикот за IV и V одделенеие - прирачник за наставниците. Просветно дело, Скопје 1961 и др.

ти. Тоа можеше да го прави само човек кој ја чувствува душата на ученикот и кој умее да ја исполни таа душа преку текст и говор, составени од изграден, речиси до перфекција, учител.

Особено важно е да се подвлече дека Благоја Корубин во своите учебникарски трудови – граматичките и читанките, секогаш одбирали, а за тоа говорат содржините на ваквите негови трудови, материјал кој ќе ја подигне свеста за јазикот, материјал кој ќе му помогне на најмладиот корисник на литературниот јазик да го изградува својот правилен однос кон граматичката структура на јазикот што го зборува и ќе се однесува крајно сериозно и совесно кон усвојувањето на нормата како основен услов за градењето на јазичната култура. Благоја Корубин и преку оваа своја дејност сè до крајот на својот работен век особено внимание му посветуваше, крајно сериозно, на свесниот однос на говорителот кон јазикот и неговата граматичка структура, како на еден од основните фактори за усвојување на сè уште тогаш кревката норма.

Благоја Корубин многу рано почнува да се интересира за јазичната проблематика. Забележени се неговите говори на грижлив македонски јазик уште во 1941 година, како дваесетгодишен младинец, па потоа неговите написи во весниците (НМ, 1946/47), особено написот под наслов „Повеќе вера во нашиот јазик“², што несомнено говори за силно развиена јазична свест, Мисирковска, би рекле. Обемната и плодна дејност на Благоја Корубин на полето на јазичната наука е забележана и преку неговите студентски, па и

² Бл. Корубин, Повеќе вера во нашиот литературен јазик. По повод појавата на некои важни општествено-научни работи во македонски превод. Нова Македонија, 23. II 1047, стр. 5

асистентски трудови, изделувајќи се како особено показателен неговиот дипломски труд под наслов Јазикот на Крсте Петков Мисирков (ФФ,1956)³ и веднаш истата година неговата МАКЕДОНСКА ГРАМАТИКА за 5-то одделение и 1-ви клас , со Решение бр. 4726 од 22.12.1954 год. на Советот за просвета, наука и култура на НРМ, а во издание на Просветно дело, Скопје 1956 год. Така, во времето од 1954 до 1956 година, покрај граматиката на Корубин која беше прва за оваа училишна возраст, се појавија Граматики од други автори и за повисоките одделенија, но онаа на Корубин беше патоказот за овој вид учебници, што несомнено зборува за заслуженото место на Корубин во нашето учебникарство.

Учебникот Македонска граматика за 5-то одделение и 1-ви клас на Бл. Корубин, впрочем произлезе како резултат на неговото повеќегодишно педагошко–методичко и научно искуство. Оваа, а и другите тогашни граматики, пополни осетна празнина во наставата по македонски јазик во првите десетина години по нормирањето и воведувањето на македонскиот јазик во училиштата. Имено, интересот на Бл. Корубин за практичната инплементираност на нормата се преточи во текст со правила и установености. Знаеше тој дека за успешното совладување на литературниот јазик, млад и кревок, треба да се почне токму од најмладата училишна возраст. Значи, она што Корубин го имаше како јасна слика за граматичката структура на македонскиот литературен јазик го обликува во таква форма што да му биде лесна секому, а најмногу на најмладите

³ Бл. Корубин, Јазикот на Крсте, П. Мисирков, дипломски работи, катедра за јужнословенски јазици - Филозофски факултет, Скопје 1956 год.

кои треба да зачекорат во учењето на јазикот, а својата идеја за објавувањето на оваа Граматика тој ќе ја образложи на самиот нејзин почеток велејќи: „Граматиката нè учи да говориме и да пишуваме без грешки“ (1956:6).⁴

Зошто Граматика за 5-то одделение и 1-ви клас на средното тогашно образование на едно место, во ист учебник? Одговорот се обидува да го даде самиот Корубин, согледувајќи ги тогашните потреби на училиштето. Тргнал, пред сè, од своите добри познавања на тогашните наставни програми, т.е. од познавањето на училишното градиво по граматика во повисоките класови кое се изучувало по принципот концентричен круг – изучениот материјал во пониските одделенија се продлабочувал и се проширувал во повисоките одделенија. Во овој поглед, авторот Корубин бил извонредно внимателен и уменен во подборот на материјата наменета за две возрасти ученици, истовремено.

Користејќи се, главно, со аналитички метод на претставување на граматичката материја, авторот Корубин, сакал на што е можно поедноставен начин, каков што впрочем беше самиот тој, да им ја приближи и пообјасни јазичната материја на учениците, иако напати заборавал на тоа (што се гледа и од текстот на Граматиката), па ја покажува својата амбиција за пишување општа, а не школска граматика, т.е. таква граматика која е наменета за повозрасни изучувачи на македонскиот јазик и со други предзнаења. Сепак, при излагањето на граматичката материја, при дефинирањето на поими и категории Корубин, како веќе

⁴ Бл. Корубин, Македонска граматика за V одделение. Просветно дело, Скопје 1958

извонредно зрел искусник, се справува со барањата и подготвеноста на усвојувачите на овие категории. Јазикот на кој ги пишува Корубин ваквите свои остварувања, со оглед на времето кога тие настанувале, е речиси по ништо поинаков од оној што го користеше Бл. Корубин во неговата научна комуникација од последниве години. И на полето на пишувањето учебници Благоја Корубин покажува реткост во своите умења да им се доближи на учениците без да ја оштети научната страна на своето излагање. Таков е тој, впрочем, и во другите, од друг тип, научни трудови. Она што во своите научни трудови го вградуваше подоцна, Благоја Корубин веќе го имаше соопштено во таков обем и таква форма во една ваква негова работа, зашто она што го соопштува тој е од “стручна” страна точно и издржано, а предадено по начин јасен и разбиралив за учениците. Секоја негова теорија во овој вид негова дејност не останува непоткрепена со примери што указува на тоа дека тој, Благоја Корубин, како автор на еден учебник, му дава предност на индуктивниот пат на изведување дефиниции и правила, па се доближува до тоа дека заклучоците доаѓаат сосема природно и логички; пристап од кој и денес не се отстапува.

„Учебникот, вели Благоја Корубин, свесен за насушната потреба од ваков вид литература, ќе ја олесни работата и на наставникот и на ученикот и ќе му помогне да дојде до посигурни резултати и со добро одбраните примери и текстови“ за што тој особено внимаваше при составувањето на читанките. А вежбите, т.е. текстовите --илустратори за граматич-ката матерija е нешто што Корубин особено го препорачуваше, како нешто особено важно за еден учебник по граматика. Практичното усвојување на нормата за него беше приоритет во неговите учења. Таков беше тој –

неооделив од јазичната практика. Поставените проблеми докрај настојува да ги разјасни со едно стручно и научно интерпретирање, незадоволу-вајќи се и несведувајќи ги прашањата на чиста рутина. „Практиката не се задоволува со чиста рутина, ами бара да се осмисли со науката, како што бара и науката да ја најде својата смисла во практиката“⁵. Така, Благоја Корубин преку својата почетна и афирмирана учебничарска дејност до своите научни трудови го бара и го наоѓа „оној мост преку кој се оди од теориските ставови кон нивното практично спроведување“, а за одредени дискутабилни прашања кои ќе му се наметнат при работата (прашања за кои подоцна направи цели четири книги) тој одбирал за учебникот она што одговара на возраста на ученикот и она во што тој самиот бил убеден. Во тоа е и големата успешност на Благоја Корубин и на ова поле од својата творечка активност.

И да завршам со укажувањето дека неможно е да се опфати сè што направил Благоја Корубин на ова поле, како и на полето на севкупната своја научна дејност, но едно е сигурно дека неговото огромно лингвистичко дело ќе претставува поука и инспирација за истражување во изучувањето на јазикот, поука за почитување на неговата убавина и неопходност. Крајот од моево излагање ќе им го отстапам на неговите зборови: „Со Мисирков почна мојата преокупација со проблематика на македонскиот литературен јазик“, а заврши како „неуморен трагач по јазичната чистота“ - како што објави в. Нова Македонија, по повод неговата смрт.

⁵ Бл. Корубин, Јазикот наш денешен, кн. 3, НИО Студентски збор, Скопје 1980 год. стр. 6

Снежана ВЕНОВСКА-АНТЕВСКА

БЛАГОЈА КОРУБИН КАКО ОСНОВОПОЛОЖНИК НА МАКЕДОНСКАТА СОЦИОЛИНГВИСТИКА

Пред десетина години, во својата четврта книга – „Јазикот наш денешен“, Бл. Корубин, зборувајќи за современите словенски и светски јазици, напиша дека „сме сведоци на големи општествени промени“ кои водат кон прашањето „дали се современите јазици, по својот облик и карактер, такви што можат да се сметаат за најпосле пронајдена јазична формација за вечни времиња, или пак не се ни тие поштедени од судбината, и покрај својата развојна динамика во дадени рамки, да застаруваат со текот на времето и во некои посуштествени карактеристики, лингвистички и екстравајнгвистички, доаѓајќи во расчекор со развојот на современите услови и потреби“ (9-10).

Токму таквиот став на Б. Корубин произлезен од размислата дека „ секој литературен јазик е општествено условена историска категорија“ го поттикнуваа овој автор, во своите трудови да внесе еден нов начин на толкување на појавите и една поинаква димензија која во одредени примери се покажува како неминовност. Можноста една иста јазична појава да биде различно третирана произлегува од аспектот и приодот кон самата, па токму со еден сеопфатен преглед може да се даде објаснување за некои процеси.

Поведен во еден постојан процес, во изнаоѓањето на соодветни решенија, прво во јазичната практика овој

автор понуди бројни трудови каде што се нудеше решение за низа примери. Можеби затоа во поширо-ката јавност тие оставија најголем впечаток, но при едно повнимателно читање на трудовите на Бл. Корубин се забележува една сестраност при изнаоѓањето соодветно решение, поточно тој секогаш предвид ја имаше историјата, дијалектологијата, вонјазичните фактори, при што вршеше преглед за начинот на решавање на дадената тема во словенските и во другите јазици.

Ваквиот приод можеме да го следиме во континуитет, бидејќи и во почетните трудови на овој автор се среќава тенденцијата за сестрано толкување, за проникнување во релацијата јазик – националност – национална свест „како еден систем од меѓусебно поврзани и обусловени процеси“.

Токму таквите ставови, произнесени во голем број трудови, гледано временски добиваа во квантитет и квалитет. Па, во почетокот само под други наслови и други имиња толкувани, за на крајот да најдат заеднички именител како теми разгледувани од социолингвистички аспект.

Самиот наслов за кој се определивме при оваа пригода, можеби звучи нескромно, па може да се толкува дека пред овој автор немало такви обиди. Уште повеќе ако се има предвид и самиот Мисирков, кој беше предмет на долгогодишни испитувања и на Бл. Корубин. Социолингвистичките испитувања, или пак начинот на такво толкување не им бил туѓ и на други македонски лингвисти, на пр. Бл. Конески, Т. Стаматоски и др. без да се споменуваат најновите истражувања на полето на македонската социолингвистика, меѓутоа Бл. Корубин, прв, на таков начин го воведе во почетокот, пред повеќе од дваесетина години, именувањето

социолингвистички аспект. Тој како долгогодишен проучувач на македонскиот современ јазик покажуваше непрекинат интерес како научен и стручен работник на полето на јазикот. Токму затоа и во предговорот на својата последна книга „На македонски историосоциолингвистички теми“, тој наведува, секако мошне скромно, дека не се смета себеси во својство на некаков експерт по политикологија, социологија, или филозофија, туку како лингвист кој бил принуден да се упатува кон овие области, разгледувајќи различни, „одделни вонјазични (но поврзани со јазикот), екстравалингвистички прашања на литературниот јазик, како своевиден феномен и идиом, и на неговите норми, односно, на нивното установување, стабилизација и развојна динамика.“ Токму затоа и самиот автор ги толкува некои свои трудови како социолингвистички.

Сепак, треба да се има предвид дека македонската наука за јазикот, со оглед на времето и на условите во кои почнала да се формира, пред себеси имала бројни задачи, некои од нив претставувале неодложна обврска, па оттаму трудовите на Корубин работени од социо-лингвистички аспект добиваат во својата тежина. Во нив, покрај другото, може да се види дека авторот имал предвид солидна лингвистичка литература која ги поткрепува неговите размислувања, а наедно преку нив тој своевидно внесува еден корпус на лингвистички термини кои си најдоа простор во македонската лингвистика.

Приодот кон решавање на некои јазични прашања самиот изнудувал потреба од едно познавање на сите фактори кои создавале, според Корубин „бројни екстравалингвистички релации“, а тие биле импулс кој рефлектирал во јазикот и поттик за создавање на нови трудови.

Така јазикот и националноста, по овој редослед или обратно, се дел од одредена стварност, подредени на одреден историјат и историски услови во кои се развиваат или пак се толкуваат. Поставувајќи ги така јазичните прашања, барајќи едно теоретско и вербално ниво кое поттикнува на дискусија и остава простор за поинакви толкувања и размислувања. Секако дека во некои трудови, самиот Корубин бара период со одредена предострожност околу толкувањето на некои јазични прашања, особено околу начинот на кој се презентирани тие, наведувајќи дека „употребата на клиширани и упростени изрази, шеми, формули, формулатии и сл. претставувале данок за објавувањето на некои трудови, за нивниот пласман, популаризација и афирмација“, нагласувајќи дека определените општествени и политички услови на одредени места налагаат одредено идејно ниво. Сето тоа наоѓа своја реализација во начинот на исказот.

Кон ова се надоврзува и практиката на Бл. Корубин, по извесен временски период да се наврати на некои јазични прашања, преиспитувајќи ги резултатите од веќе дадените препораки. Повторно оставајќи простор за полемика, сметајќи дека тоа е начинот да се дојде до правилно решение во креирањето на јазичната политика. Тоа го пакажуваат и неговите размислувања, кога при крајот на својот живот ќе напише:

„Многу работи денеска, може да се каже од вчера, станаа и стануваат, се чини појасни (а не помалку, можеби, од нив се позаматија). Самото време нив ги поразјасни, ги изведе на бело видело, потврдувајќи ја старата и веќе банализирана вистина дека патот на тоа разјаснување е, секако, најкраток низ една колку што е можно послободна и поконкретна борба на мислења“.

Благоја Корубин го отвори патот кон појавата на нови трудови од областа на македонската социолингвистика. Тој ни оставил дела кои ја збогатија македонската наука за јазикот, а воедно и македонската култура. Тие и понатаму ќе бидат извор за нови истражувања и богато наследство за следните генерации. Останаа ракописите од петтата книга „Јазикот наш денешен“ со кои се надеваме би се потполнила целосната слика за овој наш истакнат македонски лингвист.

Литература

- Благоја Корубин, *Јазикот наш денешен*, кн. 1 Скопје 1969.
Благоја Корубин, *Јазикот наш денешен*, кн. 4 Скопје 1985.
Благоја Корубин, *На македонски социолингвистички теми*, Скопје 1993.

СОДРЖИНА

*Снежана Веновска-Анѓевска
Билјана Маленко*

Благоја Корубин и народните говори 7

Олѓица Додевска-Михајловска

За развојните тенденции во лексичкото заемање
врз примери од литературни текстови на Коле

Чашуле 13

Маринко Митков

Кон презименскиот модел **Чамински** 21

Мила Неделковска

Македонските еквиваленти на партиципите од
класичните граматики 27

Лидија Танѓуровска

Удвојувањето на објектите во расправата
„Богомилите“ од Коста Ррацин 35

Катица Тойлиска

Кон прилошките определби 53

Снежана Веновска-Анѓевска

За сложените синтаксички конструкции 57

Снежана Велковска

Затворена синцирна врска 60

Стојка Бојковска

Учебникарската дејност на Благоја Корубин 65

Снежана Веновска-Анѓевска

Благоја Корубин како основоположник на
македонската социолингвистика 72